



Врз основа на Програмата за општа туристичка пропаганда и подобрување на условите за престој на туристите во градот Скопје за 2018 година („Службен гласник“ на Град Скопје бр.2,3/2011 година), Град Скопје објавува:

КОНКУРС ЗА ОТКУП НА ФОТОГРАФИИ НА ТЕМА: ВИНТЕРЛЕНД ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ

Право на учество на Конкурсот имаат сите заинтересирани физички лица, согласно утврдените барања:

1. Доставените фотографии треба да се изработени од аматер/хоби фотограф
2. Доставените фотографии треба да се изработени во дигитален формат, со висока резолуција (мин 1200x1800)
3. Фотографиите не треба да се претходно објавувани во весници, каталози, списанија или да учествувале на други конкурси

Техичко-уметнички критериуми

- **Да се долови новогодишната атмосфера и енергија**
- **Естетика на фотографијата.** (Фотографијата ќе се оценува според композицијата. Начинот на којшто се вклопени фотографирани елементи, кои треба да прават успешна целина во уметничка смисла).
- **Светлото во фотографијата** .(Фотографијата не треба да биде премногу темна , нити премногу светла. Фотографијата мора да има доволно видливи детали).
- **Напредни естетски детали**-(тоналитет, форма, текстура, ритам, баланс, движење и сл).

► Ќе бидат откупени **3 (три) фотографии**, и тоа по следниве износи:

1. 6,000 денари
2. 4,000 денари
3. 2,000 денари

- ▶ Град Скопје ќе склучи договор на свој трошок со учесниците на Конкурсот од кои ќе бидат откупени фотографиите, со кои ќе се регулираат меѓусебните права и обврски во согласност со важечките прописи во Република Македонија а особено прашањата за регулирање на авторските права.
- ▶ Сите доставени фотографии ќе бидат изложени на мини изложба организирана на Винтерленд во почетокот на 2019 година.
- ▶ Доставените фотографии што нема да бидат откупени ќе може да се подигнат во рок од еден месец по објавувањето на резултатите од Конкурсот.
- ▶ Изборот на фотографиите ќе го изврши Комисија формирана од Град Скопје, според критериумите утврдени во Конкурсот.

Секој кандидат своите фотографии треба да ги достави на ЦД, во затворен плик на кој на горниот лев агол треба да стои ознаката “не отворај”, а во средината треба да биде назначена точната адреса на примачот. Надворешноста на пликот не смее да содржи никакви ознаки за испраќачот. Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика, од кои едниот со шифра, а другиот со документација со иста шифра што ја содржи документацијата и идентификацијата на испраќачот.

Адресата на која треба да се достават предлог фотографиите е:

Град Скопје
Сектор за локален економски развој
бул. „Илинден” бр. 82, 1000 Скопје
Со назнака „за Конкурсот за откуп на фотографии“

Или лично, во Архивата на Град Скопје.

За дополнителни информации заинтересираните можат да се обратат на тел. (02) 3297-218, секој работен ден од 8.30 до 16.30 часот, или во просториите на Град Скопје, барака бр. 6, канцеларија бр. 1 - Одделение за туризам.

- Конкурсот трае 5 дена, од денот на објавувањето.
- Пријавите за Конкурсот кои нема да бидат доставени во наведениот рок нема да бидат земени во предвид.

ГРАД СКОПЈЕ